

НА ГРАЃАНИТЕ ТРЕБА СЕ ПОРАЧА ДЕКА ПОЛИТИЧАРИ НЕ СЕ

■ Разговорот го водеше: Магдалена АНДОНОВСКА



Господине Груевски, ВМРО-ДПМНЕ, на претседателското место ја наследивте речиси веднаш по губењето на изборите во 2002 година. Од тогаш па сè до денес се случиле битни турбулентни промени. Како од овој аспект ги толкувате случувањата, кои неминовно мораа да се случат внатре во партијата?

ГРУЕВСКИ: Да, се согласувам со вас дека во овие две ипол години, откако бев избран за претседател на ВМРО-ДПМНЕ, многу нешта се случиле, и што би рекле, од тогаш па до денес многу вода протече низ реката Вардар. Во тој период партијата беше во многу тешка ситуација. Не само што беше поразена на изборите, беше и многу понижена и предмет на жестоки удари од страна на СДСМ. Речиси секоја недела по еден познат член на партијата беше притворуван, секојдневно се најавуваа нови корупциски афери за поединци од партијата. Илјадници луѓе во земјата беа отпуштани од работа само затоа што се вработиле во период кога ВМРО-ДПМНЕ била на власт, а бевме и партија која беше прилично на лош глас кај меѓународната заедница. Беше ризик, но и предизвик, човек во таков момент да се зафати со оваа функција. Сепак, тешкото допрва доаѓаше. Не мина ни половина година од мојот мандат, а партијата доживеа силен удар од поранешните два потпретседатели, но успеавме и тоа да го пребродиме. Потоа, се случи загинувањето на претседателот Борис Трајковски, вонредни претседателски избори на кои власта ладнокрвно спроведе фалсификат и изборните кутии ги наполни со повеќе од 120.000 гласачки ливчиња, користејќи насилство и оружје. Тогаш, истовремено добивме уште еден удар, удар одвнатре, кога четири дена пред изборите поранешниот претседател на партијата, Љубчо Георгиевски, го повика членството на бојкот, спротивно на ставот на партиското раководство. Тоа беа тешки моменти и за партијата и за мене како нејзин претседател. Беше тешко истовремено да се борам и внатре во партијата, со дотогаш најмоќните луѓе и против СДСМ. Најголемиот број набљудувачи со сигурност прогнозираа пад на раководството и враќање на старото раководство. Тоа го прогнозираа и ана-

литичките центри на амбасадите во земјата, и беа изненадени од исходот. Тешкиот период продолжи до локалните избори, кога по претседателските избори се формира партијата ВМРО-Народна, и тоа создаде голема конфузија и кај членството и кај многу други. Сепак, по сè тоа, партијата излезе целосно реформирана, би рекол дека во ВМРО-ДПМНЕ, по природен и спонтан пат, се наметна и се заврши една голема транзиција. Најголемиот дел од членството, околу 90 проценти, остана во партијата, но што е, исто така, важно - ни се приклучиле илјадници нови членови, голем број поддржувачи и симпатизери, кои ја поддржуваат политиката која ја спроведува новото раководство. Тоа беше еден од најтешките периоди во мојот живот, и едно непроценливо искуство. Всушност, тоа што јас го минав во тие две години како политичар, многу политичари не го минале за 40-50 години политичка кариера. Задоволен сум што ВМРО-ДПМНЕ излезе како победник на локалните избори. Но, очигледно мислата која вели дека патот до успехот минува низ пеколот, јас и моите поддржувачи ја почувствувавме на сопствен грб. Сега, кога ВМРО-ДПМНЕ и јас како претседател водиме на сите анкети за испитување на јавното мислење и доверба, многу луѓе ни велат дека правилно сме постапиле.



Од некогашната ВМРО-ДПМНЕ, онаа од пред 2002 година, се направија уште три нови партии. Најнапред ВМРО-Народна на Љубчо Георгиевски, потоа ДРУМ на Доста Димовска, и на крај ЗНМ на Марјан Ѓорчев. Колку формирањето на овие партии предизвика одлив на членството од матичната партија?

ГРУЕВСКИ: Не многу. Што е поважно, по локалните избори, и по една временска дистанца, многу од членовите кои заминаа, откако ја видоа насоката на дејствувањето на тие нови партии и сфаќајќи дека се изманипулирани, се вратија назад и сè уште се враќаат. Јас имам целосно разбирање за нивната позиција и сосема ги разбираам. Во таа мешаница, во која моите противници беа со значително поголемо политичко

ДА ИМ СИТЕ ИСТИ!

Никола Груевски е роден на 31.8.1970 година во Скопје. По националност е Македонец. Претседател на ВМРО-ДПМНЕ е од мај 2003 година. Претходно ја извршува функцијата потпретседател на партијата. Член е на Законодавниот дом од септември 2002 година. Покрај пратеничката функција, претседател е на собраниската Комисија за финансии и буџет, и член на Комисијата за соработка со Европскиот парламент. Во периодот декември 1999 - септември 2004 година Никола Груевски е министер за финансии во Владата на Република Македонија. Пред тоа е министер без ресор, министер за економија, како и гувернер во Светска банка и во Европската банка за обнова и развој. Исто така, и претседател на Државната комисија за вредносни хартии, претседател на Брокерската асоцијација на Македонија.

Средно образование завршува во 1989 година, студира на Економскиот факултет при Универзитетот "Климент Охридски" во Битола, а дипломира во 1994 година. Покрај оваа диплома, Груевски поседува и диплома од Лондонскиот институт за вредносни хартии, а е магистрант на Економскиот факултет при Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје.

Во текот на професионалната кариера учествува на бројни конференции, форуми, иницијативи, семинари... во европски и во светски рамки, во организацијата на Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, и останатите релевантни меѓународни институции, како што се, економските форуми во ДАВОС, повеќе годишни конференции во организација на Европската банка за обнова и развој, Форумот Кран-Монтана итн.



искуство од мене, не беше лесно да се препознае вистинската насока. И таквите членови ги прифаќаа назад, без било какви предрасуди. Дополнително, две партии, а наскоро верувам уште најмалку една, кои во минатото произлегоа од ВМРО-ДПМНЕ, се вратија и се интегрираа во матичната партија. Тоа се ВМРО-ВМРО на Борис Змејковски и ВМРО-ДОМ на Стефковски. Сепак, иако сметам дека 90 отсто од она што е опозиција во Македонија, во овој момент е ВМРО-ДПМНЕ, а заедно со партиите со кои сме во коалиција и многу повеќе од тоа, јас никога не потценувам и со респект и сериозна аналитичност гледам и кон другите политички субјекти.

Покрај видливиот раскол кој го зафати ВМРО-ДПМНЕ, сепак оценка е дека партијата остана стабилна, што најдобро покажаа резултатите од неодамнешните локални избори. Каква е Вашата оценка, односно колку сте задоволни од исходот?

ГРУЕВСКИ: Како што спомнав, по толку многу турбуленции, победата на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори на многумина им дојде како изненадување, но не и за мене. Стратегијата која ја спроведовме во кампањата за локалните избори, и одлуките кои ги преземавме пред тоа, се покажаа како успешни и вистински. Задоволен сум од тој период. Мислам дека го извлековме максимумот. Ни претстои нов период, со нови предизвици и стратегии, но убеден сум и во победата на парламентарните избори. Со оглед на тоа дека партиите постојат заради државата, а не обратно, задоволен сум што во целиот овој период ниту една партиска одлука не беше во спротивност со државните и со националните интереси на Македонија, дури и во оние ситуации кога не успеавме и свесно одевме во ризикот кој го носи поразот, како што беше референдумот за границите на општините.

За локалните избори направивте силен опозиционен блок со помали политички партии, некои од нив и таканаречени човек-партии. Планирате ли истото да го направите и за претстојните парламентарни избори или, пак, овој пат ќе се сконцентрирате само на оние партии кои зад себе имаат веќе докажано гласачко тело?

ГРУЕВСКИ: Во моментот во партијата има внатрешна дебата по ова прашање и не исклучувам дека следната година ќе направиме ревизија на коалицијата. Прво, се чини дека коалицијата е преголема, преголома и тешко се контролира самата таа, но и тешко се контролира заедничкиот настап. Особено што во моментот од 6 други партии имаме барање да ги вклучиме во нашата коалиција "За подобра Македонија", а некои од нив можеби и вреди да ги приклучиме. Второ, некои од партиите се покажаа многу неактивни, се јавуваат само од избори на избори, не одат на терен на средби со граѓаните, иако им укажуваме на тоа. Трето, некои од нив најавуваат големи апетити во пресрет на распределбата на пратеничките кандидатури. Во партијата има и група која цени дека треба целосно сами да одиме на следните избори. Сепак, во Македонија има традиција на коалицирање кое дава резултати, и верувам дека на следните избори нашата коалиција, во овој или во изменет состав, ќе креира победа, и што е уште поважно, по таа победа реално да ги покренеме нештата, реално и ефикасно да ја покренеме Македонија, да направиме животот на граѓаните да стане покавалитетен, побогат и со повеќе среќни моменти отколку страдања. Всушност, ова второто е далеку поголем предизвик отколку победата на парламентарните избори.

Меѓународната заедница постојано не критикува за слабо спроведување на реформите во земјата, но особено забелешки има за економската состојба. Како Вие како експерт ја оценувате економската состојба во Македонија?

ГРУЕВСКИ: Состојбата е мошне лоша, и што е најтрагично, оди на полошо. За три години невработеноста и сиромаштијата пораснаа за една четвртина. Невработеноста од околу 31 отсто дојде на речиси 39 отсто. Процентот на сиромаштија, според официјалните податоци, кои ги провери и ги прифати и Светска банка, од 22,5 дојде на речиси 30 отсто од целото

Во моментот, актуелни се новоформираните партии на некогашниот столб на СДСМ, Тито Петковски, и некогашниот прв соработник на Ристо Пенев, Лилјана Поповска. Можна ли е коалиција со некоја од партиите, со цел соборување на актуелната власт?

ГРУЕВСКИ: Времето ќе каже што ќе се случува на планот на коалициите. Но, она што е услов на ВМРО-ДПМНЕ е секоја партија, која ќе влезе во коалиција со нас, да ја прифати нашата програмска определба, односно да имаме иста цел и визија за Македонија, но да работиме на тоа со нашиот целосен капацитет. На народот му е преку глава од партии и од политичари, кои доаѓаат во политиката за да се збогатат, или да остварат било каков профит, независно по која цена за нацијата и за државата. Тоа мора да се запре, инаку нема држава.

население. И тоа е раст за една четвртина, или повеќе од речиси една третина раст на сиромаштијата. Странските инвеститори ја одбегнуваат земјата и годишно едвај доаѓаат 100-150 милиони долари, што е катастрофа кога ќе споредиме со околните држави - Бугарија, Хрватска, Србија, дури и Босна и Херцеговина и Албанија. Дури и по странски директни инвестиции по глава на жител сме на убедливо последно место. Растот во економијата е најмал во регионот. Често пати ја слушам Владата како ги фали сопствените економски политики. Јас велам, какви и да се економските политики, на крајот во секоја земја, од Америка, Германија, балканските земји па до Јапонија, сè се сведува на тоа како тие влијаеле да се отворат нови работни места, да се намали сиромаштијата и да расте економијата. Од оваа гледна точка состојбата е поразителна. Реформи не се спроведуваат три години, а нема ниту да ги има во изборната година. Дијагнозата е позната, кој не ја знае нека го

прочита Мислењето на ЕУ од 9 ноември и сè ќе му стане јасно. Потребна е само силна политичка волја и капацитет за да се средат нештата. Македонија има капацитети, има луѓе, кои се подготвени да ги преземат врелите костени и да се справат со проблемите. Важно е само на клучните позиции да се постават вистински луѓе, професионалци и одговорни лица. Потоа сè е полесно.



Често пати давате забелешки за т.н. договори со непосредни спогодби, што Владата на Бучковски особено го користи. Постои ли друг начин да привлечеме странски инвеститори, со оглед на фактот дека се наоѓаме на самото дно по странски инвестиции во регионот?

ГРУЕВСКИ: Македонија е мала и недоволно етаблирана држава и таа мора да понуди екстра услови за да привлече големи странски мултинационални компании да инвестираат во неа. Непосредните спогодби можат да бидат еден од инструментите за привлекување инвеститори, ако има соодветни критериуми за тоа кој може, а кој не, и под кои услови да го добие тоа. проблемот е што во Македонија тоа се извулгаризира до крајна мера, зазема огромни коруптивни димензии, и воведу хаос што почесто почна да ги оддалечува отколку да ги доближува инвеститорите. Кај нас постојат уште многу можности за земјата да биде атрактивна за инвеститорите, како во даночната сфера, така и во многу други. Но, пред да се понудат тие екстра поволности за кои говорам, неопходно е да се сузбие високото ниво на корупција и особено организираниот државен криминал, да се спроведат сериозни реформи во судството кое е неефикасно и корумпирано во значителен дел, секоја чест на исклучоците, да се стесни просторот на судиите да донесат каква сакаат одлука, или во кои сакаат рокови, да се скратат административните процедури за сè и сешто, од формирање фирма до вадење разни дозволи, да се засили капацитетот на државната администрација, и конечно да се спроведуваат законите. Да имаш закони кои ќе важат за едни, а за други не, е најдобар начин да се избркаат инвеститорите.



Донесовме Рамковен договор кој требаше, пред сè, да гарантира безбедност за граѓаните на Р Македонија. Но, за жал, сè уште имаме раселени лица, кои и натаму не можат да се вратат дома. Како ја оценувате безбедносната состојба во земјата?

ГРУЕВСКИ: Безбедносната состојба во Македонија во моментот генерално е добра. Сепак, има низа прашања кои ја засегаат оваа тема, кои не се решени, а би можеле да внесат дополнителна нервоза и несигурност, и затоа Владата мора одлучно да реагира кога е во прашање заштитата и безбедноста на сите граѓани, и да не дозволува било каков простор за колебање и компромис околу ова. Македонија има Рамковен договор, а Владата треба да се грижи за негова целосна имплементација.

Една од обврските која Македонија ја презеде со потпишувањето на Рамковниот договор во Охрид, е и враќањето на раселените лица. Значи, потсетувам дека враќањето на внатрешно раселените лица во нивните домови е обврска од Рамковниот договор, а неговото целосно имплементирање е врвен приоритет на ВМРО-ДПМНЕ. Тие се соочуваат континуирано со низа проблеми, и не наидуваат на разбирање од страна на власта, што за мене лично е несфатливо. Ваквиот потценувачки и небрежен однос на властите во Македонија кон едно толку чувствително прашање кое, за жал, има потенцијал повторно да внесе нестабилност во Македонија е навистина запрепастувачки. ВМРО-ДПМНЕ прави сè што е во нејзина надлежност и можност да им помогне на овие луѓе. Во изминатиов период остварив неколку средби со претставниците на внатрешно раселените лица од Арачиново, бев во посета на раселените во Куманово, а имав средби и со раселените од другите делови на земјата. Секогаш ова прашање го поставувам како тема, при средбите со претставниците на меѓународната заедница, но ВМРО-ДПМНЕ постојано упатува апели и до Владата, и ја користи секоја можност за да придонесе конечно да се затвори ова прашање и да им се помогне на овие луѓе, кои премногу се изнамачија.



Република Македонија конечно доби позитивен сигнал од Европската унија, иако "авито" е полно со забелешки за работата на Владата на Бучковски. Што, според Вас, за нашава земја ќе значи евентуалното добивање ста-

тус земја-кандидат за Европската унија? Очекувате ли тоа наскоро да се случи?

ГРУЕВСКИ: Има неколку аспекти кои би сакал да ги потенцирам во однос на ова прашање, на кое вие свесно или не, и сами давате одговор. Имено, се работи најпрво за процесот на добивање на "авито", како резултат сам по себе, потоа за крупните забелешки во него, како слика на реалната состојба во земјава, односно на она што не е направено, или треба да биде направено, па потоа за препораката за добивање статус кандидат, како ситуација, која еве и вие во прашањето ја доведувате под сомневање. Прво, морам да потенцирам дека недвосмислено треба да се поздрават препораката на Европската комисија на Македонија да ѝ се додели статусот држава кандидат за членство во ЕУ, и да се нагласи дека се работи за чин, кој практично е продолжение на утврдена стратешка определба на нашата држава за членство во Унијата, која во сите изминати години со различен интензитет перманентно се остварува. Второ, мора да се разберат крупните забелешки упатени до нас како држава. Значи, не само да се констатираат, туку и да се разберат! Што значат тие? На кого се упатени? Зошто ни се упатени? И она што е најважно: Како може да се подобри состојбата? Ова го потенцирам од причина што Владата мора да биде свесна за значењето на пораките од "авито". Дотолку повеќе што Владата треба да знае дека ако наместо запазување на теснопартиските интереси, ги организираше претседателските избори и референдумот во согласност со правилата на ЕУ, доколку се откажеше од намерата за партизација на администрацијата и од злоупотреба на судството, доколку го намалеше коруптивното однесување, кое зазема огромни димензии, доколку активно работеше на подобрување на бизнис климата, на севкупната економска состојба, и на намалување на бројот на невработени итн., тогаш несомнено ќе имавме поголеми шанси да го добиеме и датумот за почеток на преговорите, а не само кандидатскиот статус, кој и покрај тоа што е природен ефект, односно ефект кој се разбира, еве и тој се оспорува.

Инаку, апропо ова прашање, сметам дека е важно да додадам дека неколку дена престојувал во Брисел, каде остварив средби со европарламентарци, видни дипломати, со советници и директори во Европската комисија и Европскиот совет, со претставници на меѓународни невладини организации, а земав учество и на неколку конференции од меѓународен карактер. На овие многу продуктивни и конструктивни средби и настани, разговарав за низа прашања кои се однесуваат на патот на Р Македонија кон Европската унија и на добивањето статус земја-кандидат за членство во ЕУ.

Од овие средби дојдов до заклучок дека ваквото Мислење, кое го добивме од ЕК, во најголем дел е резултат на политичка одлука, поврзана со опоравувањето на државата од конфликтот и во пресрет на почетокот на решавањето на финалниот статус на Косово. Повеќето од луѓето со кои дискутирав воопшто не го кријат тоа ниту, пак, се обидуваат да ги убедат земјите-членки, кои на 15 декември треба да гласаат за добивањето на статусот кандидат на РМ, дека тоа треба да го направат затоа што Македонија направила многу реформи во економијата, здравството, образованието, правосудниот систем, или дека постигнала значајни успеси на полето на сузбивање на корупцијата и криминалот. Сепак, она што е битно да се напомене во овој контекст, и што произлезе како констатација на овие разговори, е дека Европа мора да разбере дека ѝ е потребна на Македонија, но она што е исклучително важно е тоа дека и Македонија ѝ е потребна на Европа.



ВМРО-ДПМНЕ е најголемата опозициона партија. Според сондажите, таа е најсериозната партија која на наредните избори може да извојува победа. Колку сте подготвени за избори доколку тие се одржат во март?

ГРУЕВСКИ: Во однос на ова прашање би требало да се потенцираат неколку аспекти, кои ќе придонесат одговорот да биде целосен.

Имено, она што е, пред сè, важно да се нагласи, е дека сондажите ја потврдуваат и ја одобруваат нашата политика и ни покажуваат дека ја водиме во вистинска насока. Инаку, инспирирани од Мислењето на Европската комисија а, пред сè, за доброто на Македонија, сметаме дека е најдобро да се одржат предвремени парламентарни избори. Веќе повеќе од извесно е дека власта нема капацитет да промени нешто и суштински да го подобри животот на граѓаните. Тоа не го направи во изминативе три години, што практично природно не носи до заклучокот дека тоа нема да го направи ниту во овие останати 10 месеци од владеењето. Ова дотолку повеќе што последните шест месеци од владеењето сигурно ќе бидат со уште позасилено деструктивно однесување на власта, која убедена во поразот ќе се обиде дополнително да ѝ наштети на државата, ќе продолжи засилено со партизација на државната администрација, ќе продолжи со коруптивните скандали и непосредните спогодби, ќе се обиде да приватизира тоа што уште може да се приватизира, а во зависност од тоа колку е



дрска, а видовме дека може да биде многу, ќе се обиде да направи сè за на идната влада на ВМРО-ДПМНЕ да ѝ го отежни работењето. Токму со предвремените избори се крати периодот на предизборие и се дозволува, без непотребни дополнителни недоследности, мирно и спонтано да се случи промена на власта, со што, ова е многу важно, многу брзо ќе ѝ го докажеме на ЕУ, она што таа го бара од нас во Мислењето, дека сме способни и имаме капацитет да одржиме регуларни избори во фер и демократска атмосфера. На Македонија не ѝ требаат скандинавски избори, на Македонија ѝ треба демократска власт, која ќе одржи демократски македонски избори. Изјавата на премиерот дека ќе направи скандинавски избори е само уште еден знак дека тој не си го почитува сопствениот народ во државата во која владее, и дека се работи за личност со одговорност сведена на нула. Се прашувам, по сите овие

сите политичари се исти. Власта и партиите кои ја поддржуваат, континуирано се обидуваат да ги демотивираат граѓаните и сите да не вовлечат во нивната неуспешна приказна, што е исклучително поразително и лошо за сите граѓани и исклучително деструктивно за Република Македонија. Во оваа прилика им порачувам на сите граѓани на оваа земја, а добро е да им стане јасно и на претставниците на власта дека: Не е точно! Не се сите исти!



Поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски се наоѓа во Хаг, каде очекува да почне судењето за случајот "Љуботен". Што Вие и Вашата партија преземате за Бошкоски да биде ослободен од обвиненијата?



Како севкупно ја оценувате работата на Владата на Владо Бучковски?

ГРУЕВСКИ: Мислам дека во претходните прашања дадов можеби и исцрпен одговор за ова, но сепак би додал дека навистина имам проблем со тоа да дадам оценка за работата на Владата. Па, ве молам, како може да се даде оценка за нечија работа ако тој не работи, односно ако работи сè друго само не она што му е работа. Еве, ве замолувам како граѓанин на оваа земја, вие да одговорите на ова прашање наместо мене. Само за да ви помогнам во утврдувањето на одговорот ќе ви ги дадам следниве насоки: Дали оваа Влада го намали бројот на невработените? Дали оваа Влада ја намали сиромаштијата? Дали оваа Влада е корумпирана и дали прави сомнителни непосредни спогодби? Дали претходниот премиер на оваа Влада (Костов) самиот призна дека постои корупција во неа? Дали има странски директни инвестиции, или подобро дали доживеавме инвестиционен бум, како што ни најавија? Дали оваа Влада спроведе регуларни, фер и демократски избори? Дали откако оваа Влада владее на Македонија ѝ се случуваат само скандали? Колкав е рејтингот на премиерот и колкав е рејтингот на оваа Влада? Дали премиерот може да смени некој министер од оваа Влада, освен евентуално министерот за култура и/или можеби самиот себе си како такв, за што повторно не сум до крај сигурен? Дали постои партизација на администрацијата? Дали постои независно судство? Или, доколку не можете од било која причина да одговорите на овие прашања, прочитајте го "авито", таму сè е експлицитно одговорено.

негови несреќни изјави, што уште друго може да се очекува од него? Искрено, таа помисла ме плаши.

ВМРО-ДПМНЕ, да потенцирам, дека е повеќе од подготвена да се соочи со предизвиците, кои ги носи иднината. Имаме тим со силен капацитет, кој одговорно ќе се однесува и ќе го забрза процесот на интегрирање на Македонија во евроатлантските структури. Значи, не само што сме подготвени да ги преземеме надлежностите во идната влада, туку ќе бидеме и одлучни и бескомпромисни во спроведувањето на нашата идеја, заедно со граѓаните на Република Македонија, идејата за среќна и просперитетна Македонија. Македонија која ќе работи! Власта, морам да нагласам, затоа што е исклучително важно, токму во контекст на изборите и целиот тој фолклор, се обидува да покаже дека сите политички партии се исти, дека

ГРУЕВСКИ: Ако се земе предвид однесувањето на Владата по ова прашање ова можеби е и најчудната историја во историјата на Хашкиот трибунал, и навистина не знам колку македонската јавност е доволно свесна за тоа што се случува. Но, што правиме ние? Ние, како политичка партија во изминатиов период во повеќе наврати упатувавме апели до Владата наспроти неиздржаните изјави од страна на нејзините членови, многу поактивно да се ангажира во однос на прашањето со Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија. Во оваа смисла, сакам само да ве потсетам дека повеќе пати упатувавме апели и преземавме конкретни чекори да биде донесен законот за соработка со Хаг, за да се создаде правна рамка со која ќе се овозможи прецизно регулирање на нашите обврски и права кон Трибуналот. Меѓутоа, властите и дел од опозицијата не покажаа слух за ова прашање, иако особено Владата има таква должност и обврска. Овој период како резултат на ваквата практика, случаите за кои Хаг покажа интерес се наоѓаат во правен ќорсокак, односно лавиринт. Имено, во однос на Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, Македонија е единствен случај во историјата на Трибуналот, на која ѝ се наложува со докази да ја поткрепи одбраната на обвинетите за нормален тек на постапката! Замислете, значи претседателот на Трибуналот со писмо ѝ наложува на Владата да ѝ помогне на одбраната при обезбедувањето доказен материјал!!! За разлика од нас, во Босна и Херцеговина, во Србија и во Хрватска, властите не обезбедуваат документи, внимавајте за обвинителството, а не за одбраната! Поради ваквиот однос на властите, со длабоко жалење можам да заклучам дека тие заради одредени, за нив добро познати, причини го прават спротивното. На обвинителството, значи на Трибуналот, му се доставуваат документи, а на одбраната, значи на адвокатите на Бошкоски и на Тарчуловски, тоа не се прави. Во оваа насока, исто така, иако Трибуналот од шесте случаи одлучи да отвори постапка за два, нашите власти, иако имаат меѓународна обврска, не преземаат ништо за отворање постапка пред нашите истражни органи за останатите четири предмети. Дури и обвинителката на Трибуналот, Карла дел Понте, експлицитно изјави дека со сигурност мора да се вратат четирите случаи во РМ. Тоа значи дека со сигурност треба да биде отворена постапка за нив пред македонските судски органи. Точно од овие причини ВМРО-ДПМНЕ континуирано бара од властите силно да се ангажираат и конечно да ја регулираат соработката на РМ со Хаг.

ВМРО-ДПМНЕ, заедно со другите опозициони партии, поднесе иницијатива за потпишување Декларација со која пратениците ќе побараат токму враќање на случаите на Бошкоски и на Тарчуловски, односно на предметот "Љуботен", во земјава. ВМРО-ДПМНЕ им дава континуирана поддршка на Бошкоски и на Тарчуловски и преку контактите со претставниците на меѓународната заедница, се остваруваат и редовни контакти и со нивните семејства, а минатава седмица бев и во посета на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски за лично и директно да се запознаам со сите детали поврзани за нив.